

**Известување за концентрација со која Телемах Хрватска д.о.о. за телекомуникациски услуги, Хрватска ќе стекне самостојна контрола над ОТ-Оптима Телеком д.д. за телекомуникации, Хрватска**  
**(предмет бр. 08-84/2021)**

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 26.07.2021 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација која се однесува на стекнување на самостојна контрола од страна на Подносителот Телемах Хрватска д.о.о. за телекомуникациски услуги, Хрватска со регистрирано седиште на адреса Јосип Марошкиќ 1, Загреб, Хрватска врз ОТ-Оптима Телеком д.д. за телекомуникации, Хрватска со регистрирано седиште на Бани 75а, Загреб, Хрватска.

**Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности:**

**Телемах Хрватска д.о.о. за телекомуникациски услуги** е во крајна сопственост на фондови советувани од БЦ Партнерс, меѓународен инвестициски фонд со седиште во Лондон. БЦ фондовите се исклучиво финансиски инвеститори, т.е. не се вклучени во секојдневните деловни активности на компаниите во кои инвестираат, со кои управуваат сопствени одбори на директори. БЦ Партнерс има регистрирано присуство во Република Северна Македонија преку следните индиректно зависни друштва:

- Тотал ТВ ДОО Скопје, со регистрирано седиште на Булевар ВМРО бр. 3, Центар, Скопје, кое се бави со дистрибуција на медиумски содржини преку DTH техничка платформа, и
- ДИРЕЦТ МЕДИА ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на Орце Николов 68/3, Центар, Скопје, кое се бави со маркетиншки дејности.

**Оптима Телеком д.д. за телекомуникации** претставува телекомуникациски оператор активен во Република Хрватска, кој обезбедува услуги на: фиксна телефонија; широкопојасен пристап на интернет и дистрибуција на медиумски содржини претежно на корисници во Република Хрватска.

Според Подносителот релевантните пазари би можеле да се дефинираат како: малопродажен пазар за обезбедување услуги на фиксна телефонија; малопродажен пазар за обезбедување услуги на широкопојасен пристап на интернет; и малопродажен пазар за обезбедување услуги на дистрибуција на медиумски содржини. Што се однесува до географскиот опсег на пазарот за предметната концентрација, подносителот предлага релевантниот географски пазар да се дефинира како територијата на Република Северна Македонија.

Врз основа на прелиминарното испитување, Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.

Комисијата ги повикува сите заинтересирани страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на адреса: ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, Скопје или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на ова известување.

28.07.2021 година, Скопје